



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламирање 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 2 ноември 1983

Преплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 40 дна. Жиро сметка 40100-603-12498

Скопје

Број 31

Год. XXXIX

475.

Врз основа на член 376, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 26. X. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Бектеши Назми Фисник, од с. Велеште,
2. Сабит Шефкет Емин, од Скопје,
3. Исени Рамзи Зурап, од с. Кондово,
4. Миланов Владимир Кирил, од с. Јурумлери,
5. Орхан Кенан Хусеин, од Охрид,
6. Димовски Борис Цане, од Битола,
7. Синев Бранко Зоран, од Штип,
8. Стојановски Ангеле Љупчо, од Скопје.

II

Изречената казна затвор во траење од 1 месец се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Паунов Трајан Киро, од Кочани.

III

Изречената казна затвор во траење од 1 месец и 15 дена се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Цветаноска Лазар Трајанка, од Охрид.

IV

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Андреевски Гаврил Трпуш, од с. Д. Седларце,
2. Вилјаноски Костадин Насте, од Крушево.

V

Изречената казна затвор во траење од 2 месеца се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 2 години не сторат ново кривично дело на:

1. Јанев Тодор Борис, од Кочани,
2. Арсов Јован Перо, од Кочани.

VI

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Куртај Ајриз Исмет, од Скопје.

VII

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Трпески Дончо Драган, од Дебар.

VIII

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци и причината казна во износ од 10.000,00 динари се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Зекиќ Лука Дака, од с. Винарци.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 4 месеци на:

1. Аначков Стефан Димитар, од Кочани,
2. Чавлески Рампо Миле, од Прилеп.

X

Изречената казна затвор во траење од 8 месеци се намали за 4 месеци на:

1. Зулумовски Стојко Блаже, од с. Трпејца.

XI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Јаков Николија Трајан, од с. Ново Коњарево.

XII

Изречената казна затвор во траење од 8 месеци се намали за 3 месеци на:

1. Стериовски Вељо Владо, од Скопје.

XIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 9 месеци на:

1. Милановски Боро Зоран, од Скопје.

XIV

Оваа одлука влегува во сила со денот на досувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08—800
26 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

476.

Врз основа на член 84, став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81) и член 2, став 2 од Завршната сметка на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 24/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕД НА ДЕЛ ОД ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ УТВРДЕНИ СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1982 ГОДИНА

1. Дел од вишокот на приходите утврдени со Завршната сметка на Републичкиот буџет за 1982 година по износ од 55.156.470 динари, се распоредуваат на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување — за намирување на дел од обврската на Републиката за завршување на објектите на Универзитетскиот центар за медицински науки.

2. Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја спроведе оваа одлука

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“

Број 23-90/327
20 октомври 1983 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

477.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81) и член 3 од Одлуката за образување на Меѓуресурска група за следење, анализирање и унапредување на соработката со неврзаните земји и земјите во развој, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУРЕСУРСКАТА ГРУПА ЗА СЛЕДЕЊЕ, АНАЛИЗИРАЊЕ И ПРЕДЛАГАЊЕ СООДВЕТНИ МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

1. За раководител и членови на Меѓуресурската група за унапредување на соработката со неврзаните земји и земјите во развој се именуваат:

а) за раководител

— Ристо Блажевски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи,

б) за членови:

— Борислав Батик, стручен соработник во Републичкиот комитет за труд,

— Јулијана Едровска, стручен соработник за меѓународни конвенции, меѓурепубличко договарање, стручна соработка и стручна размена во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика,

— Ристо Желевиќ, советник во Одделението за меѓународни односи во Стопанската комора на Македонија,

— Бранко Живковиќ, советник во Републичкиот секретаријат за финансии,

— Евица Ивановска, стручен соработник за научно-техничка соработка со земји во развој во Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка,

— Мира Јанковска, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за информации,

— Никола Кичевски, советник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство,

— Живорад Масларевски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски,

— Цане Миликовски, помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање,

— Петар Пановски, самостоен советник во Одборот за унапредување на економските односи со странство во СИЗ на Македонија за економски односи со странство,

— инж. Никола Петровски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство,

— Вера Сајкова, советник во Републичкиот комитет за образование и наука,

— Невена Џорлева, советник во Републичкиот комитет за економски односи со странство,

— Ристо Шанев, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за култура,

— Владимир Шелев, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво.

Број 17-1601/2
6 октомври 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

478.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ бр. 44/75), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ЗАВОДОТ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН И НАСТАВЕН ФИЛМ ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Заводот за културно просветен и наставен филм во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

— Зафир Аговски,
— Генади Болиновски,
— Николина Царлиева.

2. За тројца претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за културно-просветен и наставен филм во Скопје се именуваат:

1. Милка Божикова, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

2. Благоја Димовски, помошник на секретарот на Републичката заедница за насочено образование,

3. Таше Стојановски, педагошки советник во Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето — Скопје.

Бр. 17-1602/1
6 октомври 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

479.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ „МАКЕДОНИЈА-КОНЦЕРТ“ — СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Работната организација за презентирање на културните вредности „Македонија-концерт“ — Скопје се именуваат:

— Ратка Димитрова, вонреден професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје,

— Љупчо Петрушевски, в.д. директор на ООЗТ „Драма“ при РО Македонски народен театар,

— Александар Герасимовски, секретар на Музичката младина на град Скопје.

Број 17-1127/2

6 октомври 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р

481.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 14 од Законот за вршење на занаетчиска дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните и на занаетчиските задруги („Службен весник на СРМ“ бр. 24/83), прет-

1. Во град Скопје:

— ЕМУЦ „Никола Тесла“

— УЦ „Коце Металец“

— УЦЗ „Димитар Влахов“

— ХУЦ „Марија Кири-Скловска“

— ГУЦ „Здравко Цветковски“

— УЦ „Горѓи Димитров- Димитар Туцовиќ“

— УЦ „Кочо Рацин“

— УЦ „Лазар Танев“

2. Општина Битола:

— ЕМУЦ „Гуро Салај“

— УЦ „Кочо Рацин“

3. Општина Прилеп.

— ЕМУЦ „Рисге Ристески-Ричко“

480.

Врз основа на член 12 од Законот за Новинско-издавачката работна организација Службен весник на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 43/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на Одлуката на Соборот на работниците на Новинско-издавачката работна организација Службен весник на СРМ, со која за директор на организацијата е именуван Петар Јаневски, досегашен директор на НИРО Службен весник на СРМ

Бр. 17-1281/1

6 октомври 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

седателот на Републичкиот комитет за образование и наука донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА НАСОЧЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ КОИ КЕ ВРШАТ ПРОВЕРУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈНОСТИ

1. За проверување на стручната оспособеност за вршење занаетчиски дејности се определуваат следните организации на здружен труд за насочено средно образование:

— металопреработувачка дејност;

— производство и поправка на електрични апарати и прибор;

— занаетчиски лични и други услуги, графичка дејност, производство на прехранбени производи, преработка на кожа, производство на гумени производи, производство и поправка на разновидни производи,

— производство на хемиски производи, изработка на неметали и преработувачка на хартија,

— градежно занаетчиство;

— изработка на дрво;

— производство на текстилни производи,

— производство на прехранбени производи,

— металопреработувачка дејност, производство и поправка на електрични апарати и прибор;

— преработка на неметали, производство на хемиски производи, изработка на дрво, преработка на хартија, производство на текстилни производи, преработка на кожа, производство на гумени производи, производство на прехранбени производи, графичка дејност, производство и поправка на разновидни производи, градежно занаетчиство, занаетчиски лични и други услуги;

— металопреработувачка дејност, преработка и поправка на електрични апарати и прибор;

- ЗПТУЦ „Н. Х. Орде Чопела“
- ЦПЗ „25 Мај“

- производство на прехранбени производи, производство на хемиски производи;
- преработка на неметали, изработка на дрво, преработка на хартија, производство на текстилни производи, преработка на кожа, производство на гумени производи, графичка дејност, производство и поправка на разновидни производи, градежно занаетчиство, занаетчиски лични и други услуги;

4. Општина Тетово:

- ТУЦ „Гоце Стојчевски“
- ЦСНО „Кирил Пејчиновиќ“
- УЦ „Моша Пијаде“

- производство на текстилни производи и производство на гумени производи;
- преработка на неметали, производство на хемиски производи;
- металопреработувачка дејност, производство и поправка на електрични апарати и прибор, изработка на дрво, преработка на хартија, производство на прехранбени производи, графичка дејност, производство и поправка на разновидни производи, градежно занаетчиство, занаетчиски лични и други услуги;

5. Општина Титов Велес:

- УЦСО „Коле Неделковски“
- ХУЦ „Борис Кидрич“

- металопреработувачка дејност, производство и поправка на електрични апарати и прибор, изработка на дрво, графичка дејност, производство и поправка на разновидни производи, градежно занаетчиство, занаетчиски лични и други услуги;
- преработка на неметали, производство на хемиски производи, преработка на хартија, производство на текстилни производи, преработка на кожа, производство на гумени производи, производство на прехранбени производи;

6. Општина Куманово:

- УЦСО „Наце Буѓони“
- УЦСО „Киро Бурназ“
- ЦСО „Перо Наков“

- металопреработувачка дејност и производство и поправка на електрични апарати и прибор;
- производство на прехранбени производи;
- преработка на неметали, производство на хемиски производи, изработка на дрво, преработка на хартија, производство на текстилни производи, преработка на кожа, производство на гумени производи, графичка дејност, производство и поправка на разновидни производи, градежно занаетчиство, занаетчиски лични и други услуги;

7. Општина Кавадарци:

- УЦ за земјоделство и шумарство-Кавадарци
- ЦСНО „Киро Спанџо-Брќо“

- изработка на дрво, производство на прехранбени производи;
- металопреработувачка дејност, преработка на неметали, производство и поправка на електрични апарати и прибор, производство на хемиски производи, преработка на хартија, производство на текстилни производи, преработка на кожа, производство на гумени производи, графичка дејност, производство и поправка на разновидни производи, градежно занаетчиство, занаетчиски лични и други услуги;

8. Општина Охрид:

- ЕМУЦ „Тито“
- УУ „Ванчо Питошевски“
- УСНО „Климент Охридски“

- металопреработувачка дејност, производство и поправка на електрични апарати и прибор, изработка на неметали, производство на хемиски производи;
- производство на прехранбени производи;
- изработка на дрво, преработка на хартија, производство на текстилни производи, преработка на кожа, производство на гумени производи, графичка дејност, производство и поправка на разновидни производи, градежно занаетчиство, занаетчиски лични и други услуги;

9. Општина Штип:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — УЦ „Видое Смилевски-Бато“ — УЦСНО „Славчо Стојменски“ — ЕМУЦ „Коле Нехтенин“ | <ul style="list-style-type: none"> — производство на текстилни производи, преработка на кожа и производство на гумени производи, преработка на неметали, производство на хемиски производи, преработка на хартија; — градежно занаетчиство, производство на прехранбени производи; — металопреработувачка дејност, производство и поправка на електрични апарати и прибор, изработка на дрво, графичка дејност, производство и поправка на разновидни производи, занаетчиски лични и други услуги; |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

10. Општина Струмица:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — ЗУ „Димитар Влахов“ — УЦ „Никола Карев“ | <ul style="list-style-type: none"> — производство на прехранбени производи; — преработка на неметали, металопреработувачка дејност, производство и поправка на електрични апарати и прибор, производство на хемиски производи, изработка на дрво, преработка на хартија, производство на текстилни производи, преработка на кожа, производство на гумени производи, графичка дејност, производство и поправка на разновидни производи, градежно занаетчиство, занаетчиски лични и други услуги; |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

11 Општина Дебар:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — Гимназија „Здраво Чочковски“ | <ul style="list-style-type: none"> — за сите занаетчиски дејности определени со Наредбата за стопанските дејности што се определуваат како занаетчиски дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74, 36/74 и 39/79). |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

12 Општина Македонски Брод:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — ЦСНО „Вељко Влаховиќ“ — ЦСНО „Мирко Милевски“ — ЦСНО „Злате Малаковски“ — ЦСНО „Нико Нестор“ — ЦСНО „Јосип Броз Тито“ — ЕМУЦ „Гошо Викентијев“ — ЦСНО „Крсте Мисирков“ — ЦСНО „Наум Наумовски-Борче“ — ЦСНО „Јосип Броз Тито“ — ЦСНО „Јосиф Јосифовски“ — ЦСНО „Јосип Броз Тито“ — ЦСНО „Јосип Броз Тито“ — ЦСНО „Наум Наумовски-Борче“ — ЦСНО „Ацо Русковски“ — ЦСНО „Моша Пијаде“ — ЦСНО „Ванчо Прке“ — ЦСНО „Методија Митевски-Брицо“ | <ul style="list-style-type: none"> 13. Општина Кичево: ” ” 14. Општина Гостивар: ” ” 15. Општина Струга: ” ” 16. Општина Ресен: ” ” 17. Општина Кочани: ” ” 18. Општина Демир Хисар: ” ” 19. Општина Крушево: ” ” 20. Општина Неготино: ” ” 21. Општина Гевгелија: ” ” 22. Општина Радовиш: ” ” 23. Општина Свети Николе: ” ” 24. Општина Пробиштип: ” ” 25. Општина Берово: ” ” 26. Општина Крива Паланка: ” ” 27. Општина Винаца: ” ” 28. Општина Делчево: ” ” ” ” |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. бр. 3050
17 октомври 1983 година
Скопје

Претседател на Републичкиот
комитет за образование и наука,
Анатоли Дамјановски, с. р.

482.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 октомври 1983 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 1, 2 и 3 од Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за стекнување, распределување и користење на доходот на работната заедница на Окружниот суд во Штип со утврдени основи и мерила за распределба на остварените средства за лични доходи и средствата за заедничка потрошувачка, донесен со референдум на 28 март 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Окружниот суд во Штип на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со начелото на распределба според трудот предвидено во член 22 од Уставот на СР Македонија и за нивната спротивност со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник. Судот утврди дека со неговиот член 1 е изменет член 16 од Правилникот од 22 февруари 1982 година во таа смисла, што посложените работи и работни задачи се поделени во две групи. Во првата група, како посложени работи и работни задачи се предвидени оние за чие успешно извршување е предвидено работникот да има теоретско и друго познавање што одговара на средна стручна подготовка — дактилограф I-а класа со завршено средно образование и дактилограф со завршено средно дактилографско училиште. Во втората група, пак, како посложени работи и работни задачи се предвидени оние за чие успешно извршување е предвидено работникот да има теоретско и друго познавање со квалификација дактилограф I-а класа без средно образование, како и високо квалификуван работник. Понатаму, Судот утврди дека со член 2 од оспорениот правилник и табеларниот дел од Правилникот во колоната за теоретско познавање од втора група е изменет така, што таа колона се дели на две подгрупи „во смисла на изменетиот член 16 од Правилникот“ и „точката 7 се менува така што има точка 7-а, дактилограф I-а класа без завршено средно образование и висококвалификуван работник“. И на крајот, со член 3 од оспорениот правилник се предвидуваат 50 бода за дактилограф I-а класа од точка 7, а за дактилограф I-а класа и за висококвалификуван работник од точката 7-а се предвидуваат 30 бода.

5. Со оглед на тоа што работите и работните задачи распоредени во групата на „посложени работи и работни задачи“ по основот сложеност односно теоретско знаење во оспорениот правилник различно се вреднувани и покрај тоа што по својата сложеност се исти, Судот утврди дека оспорените членови 1, 2, и 3 не се во согласност со начелото на распределба според трудот предвидено во член 22 од Уставот на СР Македонија и дека се во спротивност со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд. Ова затоа што за исти работи и работни задачи на дактилографите од I-а класа се предвидени различни мерила во зависност од нивната стручна подготовка. Тоа исто така се однесува и на висококвалификуваните работници.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 62/83

13 октомври 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

483.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 октомври 1983 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 4 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за критериумите и мерилата за решавање на станбените прашања на работниците во Основната организација на здружениот труд Енергетика во состав на Работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје, донесен од работниците во основната организација на 14 јануари 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Енергетика во состав на Работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на означената одредба со уставното начело на еднаквост.

4. Во претходната постапка е утврдено дека со член 4 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот е предвидено на работник — дете на паднат борец да му се определат 5 бода во постапка за утврдување редот на првенството за добивање стан на користење.

5. Согласно член 463 од Законот за здружениот труд и член 42 став 1 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/83 и 14/75), работниците во основната организација на здружениот труд самостојно и непосредно ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на становите и станбените кредити како средства за заедничка потрошувачка. Притоа, Судот смета дека утврдувајќи ги социјално-економските основи преку кои се изразува станбената состојба на работникот, работниците во самоуправниот општ акт мора да поаѓаат од уставното начело на еднаквост содржано во дел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

Со оглед на тоа Судот утврди дека член 4 од Правилникот ги доведува другите работници во нерамноправна положба поради што оцени дека тој не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 150/82

13 октомври 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

484.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија, член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 октомври 1983 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи, донесен од Работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд Амбулантно-поликлинички служби со диспанзерска дејност, во состав на Работната организација Медицински центар во Прилеп на седницата одржана на 22 јули 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Амбулантно-поликлинички служби со диспанзерски дејности на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување законитоста на Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата законитост.

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот правилник е донесен од работничкиот совет и дека со него се утврдени работите и работните задачи на работниците во основната организација и условите за нивното вршење.

Согласно член 336 од Законот за здружениот труд, самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација содржи и основи за уредување на општествено-економските односи на работниците во таа организација, меѓу кои и основи за уредување на работниот однос. Во член 495 став 1 од овој закон е определено дека работничкиот совет на основната

организација донесува самоуправни општи акти со кои се уредуваат односите во организацијата. Во член 463 од истиот закон, во кој е определено во кои случаи работниците одлучуваат со референдум, не е посебно предвидено самоуправниот општ акт со кој се уредуваат работите и работните задачи да се донесува со референдум. Од друга страна, членот 610 од овој закон предвидува со самоуправна спогодба и статутот на организацијата, меѓу другото, да се определува и да се утврдува кој ги донесува самоуправните општи акти, како и постапката за нивното донесување.

Од означените законски одредби произлегува дека работничкиот совет на основната организација на здружениот труд може да го донесува самоуправниот општ акт со кој се уредуваат работите и работните задачи, само ако такво овластување работниците предвиделе во самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците и во статутот и ако ги предвиделе основите за уредување на општествено-економските односи на работниците, меѓу кои и основите за уредување на работниот однос.

Со оглед на тоа што во самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во означената основна организација не е содржано овластување овој правилник да го донесува работничкиот совет на основната организација. Судот утврди дека тој не бил овластен да го донесува оспорениот правилник, поради што правилникот е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 46/83

5 октомври 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

282.

Врз основа на член 208 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), извршните совети на собранијата на општините, Извршниот совет на Собранието на град Скопје, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија (учесници) склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ДОХОД НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

Член 1

Со овој општествен договор се утврдуваат заедничките основи и мерила за стекнување на доход на работните заедници на општинските органи на управата, органите на управата на град Скопје, на републичките органи на управата и републичките организации, судовите, јавните обвинителства, општествените правобранители на самоуправањето, јавните правобранители, казнено-поправните установи, органите за водење на постапката по прекршоците, службите за правна помош на општините, стручните и други служби на Собранието на општината, Собранието на град Скопје односно Републиката и нивните извршни совети, како и на службите на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија и Уставниот суд на Македонија и други органи, организации и служби на кои средствата

за работа им се утврдуваат во буџетот на општината, градот Скопје односно Републиката (органи на управата).

Член 2

Доходот на работните заедници на органите на управата го сочинуваат средствата од кои работниците стекнуваат средства за лични доходи и средства за заедничка потрошувачка.

Член 3

Учесниците на овој општествен договор се согласија дека висината на средствата од кои работниците на органите на управата стекнуваат доход ќе се утврдуваат во согласност со обемот на средствата што во општината, градот Скопје односно во Републиката се наменуваат за општи општествени потреби, а зависно од видот, обемот и квалитетот на извршените работи и задачи утврдени со програмата за работа на органот на управата, условите за нивното извршување и планот на потребните средства за работа на органот на управата.

Ако во текот на годината, по утврдувањето висината на средствата од кои работниците на органот на управата стекнуваат доход, значително се зголеми обемот на работите односно задачите, средствата наменети за лични доходи се зголемуваат.

Ако во текот на годината трајно се намали обемот на работите и задачите на органот на управата, висината на средствата од кои работниците стекнуваат доход сразмерно се намалува.

Член 4

Учесниците на овој општествен договор се согласија планот на потребните средства наменети за лични доходи и заедничка потрошувачка да се засновава врз основите и мерилата со кои објективно и документирано се утврдуваат работите и задачите од програмата за работа на органите на управата и според вкупниот потребен број работници и нивната стручна подготовка.

Член 5

Учесниците на овој општествен договор се согласија висината на средствата од кои работниците на органите на управата стекнуваат средства за лични доходи да се утврдуваат во почетокот на годината во вид на аконтација.

Аконтацијата од став 1 на овој член ќе се утврдува во висина на просечниот личен доход остварен според стручната подготовка на вработените во стопанството на општината, градот Скопје односно Републиката во претходната година од годината за која се утврдуваат средствата.

Пресметувањето на висината на средствата од кои работниците стекнуваат средства за лични доходи во текот на годината за која се утврдуваат средствата, се усогласуваат шестмесечно со просечниот личен доход остварен според стручната подготовка на вработените во стопанството на општината, градот Скопје односно Републиката.

Учесниците на овој општествен договор се согласија висината на средствата од кои работниците на органите на управата на општината односно градот Скопје ќе стекнуваат средства за лични доходи да не се утврдуваат во поголеми износи од просечните лични доходи остварени според стручната подготовка на вработените во стопанството на Републиката.

Висината на просечниот личен доход остварен според стручната подготовка на вработените во стопанството на општината, градот Скопје односно Републиката ја утврдува Републичкиот завод за статистика.

Член 6

Учесниците на овој општествен договор се согласија средствата наменети за лични доходи за одделни специфични работи и задачи што се вршат во органите на управата да се утврдуваат за оние работници што ги вршат над просечниот личен доход утврден според стручната подготовка на вработените во стопанството на општината, градот Скопје односно Републиката, но не повеќе од 20%, доколку со закон не е поинаку определено.

Член 7

Учесниците на овој општествен договор се согласија на работниците во работните заедници да им се обезбедат и средства за заедничка потрошувачка и тоа:

— за делумно покривање на трошоците за користење на годишен одмор — 60% од просечниот личен доход остварен во стопанството на општината, градот Скопје односно Републиката, но не повеќе од просечниот личен доход остварен во Републиката;

— за делумно покривање на трошоците за исхрана — до 10% од просечниот личен доход остварен во стопанството на општината, градот Скопје односно Републиката.

Член 8

Учесниците на овој општествен договор се согласија висината на испратнините на работниците на кои им престанува работниот однос поради заминување во пензија да изнесува во висина на нивниот тримесечен просечен личен доход остварен во последното полугодие, доколку со закон не е поинаку определено.

Член 9

Учесниците на овој општествен договор се согласија помошта на семејството на работникот, во случај на смрт на работникот, да изнесува во висина на три просечни лични доходи, а во случај на смрт на член на потесното семејство на работникот (родители, деца и сопруг), доколку живее во заедничко домаќинство, помошта да изнесува еден просечен личен доход остварен во стопанството на општината, градот Скопје односно Републиката во претходната година.

Член 10

На работните заедници на органите на управата на кои со денот на влегувањето во сила на овој општествен договор им се обезбедени средства за лични доходи во износ поголем од износот што го стекнуваат според одредбите на овој договор, ќе им се обезбедуваат средства во износ на претходната година се додека се движат над износот на средствата утврдени според одредбите на овој општествен договор.

Член 11

Учесниците на овој општествен договор се согласија усогласувањето на личните доходи според овој договор да се врши постепено, така да неговата целосна примена се обезбеди во буџетската 1985 година.

Член 12

Овој општествен договор се смета за склучен кога во истоветен текст ќе го усвојат учесниците во неговото склучување.

Член 13

Иницијатива за изменување и дополнување на овој општествен договор може да даде секој учесник.

Изменувањето и дополнувањето на овој општествен договор се врши на начин и по постапка, предвидени за неговото склучување.

Член 14

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Учесници на Договорот:

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на град Скопје, Извршниот совет на Собранието на општината Витола, Извршниот совет на Собранието на општината Берово, Извршниот совет на Собранието на општината Валандово, Извршниот совет на Собранието на општината Винаца, Извршниот совет на Собранието на општината Гевгелија, Извршниот совет на Собранието на општината Гостивар, Извршниот совет на Собранието на општината Дебар, Извршниот совет на Собранието на општината Делчево, Извршниот совет на Собранието на општината Демир Хисар, Извршниот совет на Собранието на општината Кавадарци, Извршниот совет на Собранието на општината Кичево, Извршниот совет на Собранието на општината Кратово, Извршниот совет на Собранието на општината Крива Паланка, Извршниот совет на Собранието на општината Крушево, Извршниот совет на Собранието на општината Кочани, Извршниот совет на Собранието на општината Куманово, Извршниот совет на Собранието на општината Македонски Брод, Извршниот совет на Собранието на општината Неготино, Извршниот совет на Собранието на општината Охрид, Извршниот совет на Собранието на општината Прилеп, Извршниот совет на Собранието на општината

Прошибтип, Извршниот совет на Собранието на општината Радовиш, Извршниот совет на Собранието на општината Ресен, Извршниот совет на Собранието на општината Свети Николе, Извршниот совет на Собранието на општината Струга, Извршниот совет на Собранието на општината Струмица, Извршниот совет на Собранието на општината Тетово, Извршниот совет на Собранието на општината Титов Велес, Извршниот совет на Собранието на општината Штип, Извршниот совет на Собранието на општината Центар — Скопје, Извршниот совет на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, Извршниот совет на Собранието на општината Карпош — Скопје, Извршниот совет на Собранието на општината Чаир — Скопје, Извршниот совет на Собранието на општината Гази Баба — Скопје, Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

283.

Врз основа на член 139 и 142 од Уставот на СРМ, член 579 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76 и 8/78) и член 14 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и 43/78), Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, собранијата на општините и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, учесници во договорот, склучија

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕОПХОДНОТО НИВО НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1983 ДО 1985 ГОДИНА

Член 1

За изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита учесниците во договорот ги усогласуваат изворите на средствата за тие потреби, висината на средствата што ќе се издвојуваат за обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита и ги утврдуваат условите и начинот на обезбедување средствата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита кои не се во состојба да го обезбедат остварувањето на утврдените стандарди на основните права од социјална заштита во периодот од 1983 до 1985 година.

Член 2

Учесниците во договорот се согласија за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на утврдените стандарди на основните права од социјалната заштита средства да се обезбедуваат од изворните приходи на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита (општински заедници) — од придонесот од доходот на основните организации на здружениот труд.

За намената од став 1 на овој член средства обезбедува и Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје (Републичка заедница) под услови утврдени со овој општествен договор.

Член 3

Тргувајќи од потребата за еднакво оптоварување на доходот на основните организации на здружениот труд, учесниците во договорот се согласија висината на средствата што се издвојуваат од доходот на основните организации на здруже-

ниот труд за обезбедување на основните права од социјална заштита на ниво на општина да се утврдува со примена на калкулативна стапка од 0,38%.

Член 4

Учесниците во договорот се согласија на општинските заедници, кои во согласност со член 3 на овој општествен договор не ќе можат да остварат доволно средства за обезбедување остварување на утврдените стандарди на основните права од социјалната заштита, Републичката заедница да им обезбедува дополнителни средства за таа намена на начин утврден со овој општествен договор.

Износите на дополнителните средства од став 1 на овој член се утврдуваат секоја година со одлука на Собранието на Републичката заедница, со која во согласност со одредбите на овој општествен договор поблиску се уредува начинот, критериумите и условите за пресметување и исплатување на дополнителните средства по општински заедници.

Член 5

Учесниците во договорот се согласија општинските заедници да ги доставуваат на Републичката заедница податоци за планираниот опфат на корисници на основни права од социјална заштита и за материјалните можности за нивно задоволување согласно член 3 од овој општествен договор најдоцна до 31 декември во тековната година за наредната година.

Член 6

Учесниците во договорот се согласија средствата обезбедени од Републичката заедница општинските заедници да ги користат исклучиво за намената утврдена во член 4 на овој општествен договор и за тоа да доставуваат тримесечни извештаи до Републичката заедница во рок од 15 дена по истекот на тримесечјето.

Извештаите од став 1 на овој член треба да содржат:

— вкупен број на корисници на основните права од социјалната заштита и одделно за секое основно право;

— вкупно средства за обезбедување на основните права од социјалната заштита и одделно за секое основно право;

— вкупно средства што ги обезбедува Општинската заедница од придонеси од доходот на основните организации на здружениот труд за обезбедување на остварувањето на основните права од социјална заштита.

Член 7

Учесниците во договорот се согласија обезбедувањето на средствата за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита под услови и начин утврдени со овој општествен договор да се применува од 1 јануари 1983 година.

Член 8

Правата, обврските и одговорностите на учесниците во договорот утврдени со овој општествен договор настануваат со денот на неговото усвојување.

Член 9

Предлог за изменување и дополнување на овој општествен договор може да поднесе секој од учесниците во договорот.

Изменување и дополнување на овој општествен договор се врши на начин и постапка како и за неговото склучување.

Член 10

Кон овој општествен договор, во согласност со закон, може дополнително да пристапат и други заинтересирани субјекти кои не учествувале при неговото склучување.

Член 11

Овој општествен договор се смета за склучен кога ќе го прифатат учесниците во договорот.

По потпишувањето од страна на овластените претставници на учесниците во договорот, овој општествен договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ и влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето.

Број 08 257/1
31 мај 1983 година
Скопје

284.

Врз основа на член 27 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и 43/78), Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, учесници во спогодувањето, на 31 мај 1983 година, склучија

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ВИСИНАТА НА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА СМЕСТЕНО ЛИЦЕ ВО ДРУГО СЕМЕЈСТВО

Член 1

Со оваа самоуправни спогодба учесниците во спогодувањето ја утврдуваат висината на најнискиот износ на надоместокот за сместено лице-корисник на социјална заштита во друго семејство.

Член 2

Учесниците во спогодувањето се согласија и ја утврдија висината на најнискиот месечен износ на надоместокот од член 1 на оваа самоуправни спогодба да изнесува:

- 3.800 динари за деца од предучилишна возраст — корисници на социјална заштита;
- 4.600 динари за лица со психофизички недостатоци;
- 4.400 динари за останатите лица — корисници на социјална заштита.

Член 3

Учесниците во спогодувањето се согласија општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, во зависност од условите за сместување и во согласност со одредбите на оваа самоуправни спогодба, со посебна одлука да ја утврдат висината на надоместокот за сместено лице во друго семејство, односно да ги услогласат своите општи и други акти со одредбите на оваа спогодба, како и да донесат и други неопходни акти за нејзиното спроведување во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба престанува да важи Самоуправната спогодба за висината на најнискиот износ на надоместокот за сместено лице во друго семејство („Службен весник на СРМ“ бр. 41/82).

Член 5

Оваа самоуправни спогодба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбите на член 2 кои ќе се применуваат од 1 јануари 1983 година.

Број 08-259/1
31 мај 1983 година
Скопје

285.

Врз основа на член 5 став 2 од Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 28/79, 20/80, 19/81, 41/82 и 5/83) и член 19 став 3 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и 43/78), општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита и Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, учесници во спогодувањето, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНАТА ПАРИЧНА ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа самоуправни спогодба учесниците во спогодувањето ги вршат следните измени во Самоуправната спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 28/79, 20/80, 19/81, 41/82 и 5/83):

Членот 2 се менува и гласи:

„Член 2

Висината на минималните износи на одделните видови на постојаната парична помош се утврдува и тоа:

Основната парична помош да изнесува најмалку:

- за носител — sameц, 2.800 динари,
- за носител со двајца и повеќе членови во семејството, 2.200 динари.

Додатокот за секој натамошен соуживател на помошта да изнесува најмалку 1.100 динари.

Посебниот додаток за помош и нега од друго лице да изнесува најмалку 1.100 динари.

Збирот на основната парична помош и додатокот со соуживателот на помошта не може да биде поголем од 50% од просечниот личен доход остварен во тековната година во Републиката“.

Член 2

Оваа самоуправни спогодба е склучена на 31 мај 1983 година, а влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ и ќе се применува од наредниот ден, освен одредбите на точка 1 од член 1 на оваа самоуправни спогодба кои ќе се применуваат од 1 јануари 1983 година.

Број 08-259/1
31 мај 1983 година
Скопје

286.

Врз основа на член 586 од Законот за здружниот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76), член 15 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и 43/78) и член 6 од Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 28/79, 20/80, 19/81, 41/82 и 5/83), организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита и тоа: Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, Специјалниот завод — Демир Капија, Заводот за заштита и рехабилитација на деца и младинци Бања Банско —

Струмица, Центарот за заштита на деца и младинци „Младост“ Скопје, Домот за доенчиња и мали деца — Битола, Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје, Центарот за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје, Старскиот дом „Суе Рајдер“ — Битола, Домот за стари лица „Киро Крстески-Платник“ — Прилеп, Домот за стари „Зафир Сајто“ — Куманово, Работната организација за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ — Скопје и Центарот за работно оспособување на умерено и лесно ментално ретардирани младинци „Искра“ — Штип, од една страна, и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита и Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, од друга страна, учесници во спогодувањето, склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа спогодба учесниците во спогодувањето се согласија и ги вршат следните измени и дополнувања на Спогодбата за висината на цените на услугите на организациите на здружен труд од областа на социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 28/79, 20/80, 19/81, 41/82 и 5/83):

Членот 5 се менува и гласи:

„Член 5

Учесниците во спогодувањето, врз основа на член 2, 3 и 4 на оваа спогодба, спогодбено ја утврдуваат висината на цените на услугите на организациите на здружен труд за социјална заштита и тоа:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Специјален завод — Демир Капија | 11.360,00 динари: |
| 2. Центар за заштита на деца и младинци „Младост“ — Скопје — ООЗТ за заштита на деца „Мајчин дом“ Скопје: | |
| а) дете | 15.160,00 „ |
| б) мајка | 2.000,00 „ |
| — ООЗТ за заштита на деца и младинци „11 Октомври“ — Скопје | 9.578,00 „ |
| 3. Центар за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје | |
| — оддел Катланово | 6.935,00 динари: |
| — оддел Злоукани | 6.935,00 „ |
| 4. Дом за стари „Зафир Сајто“ — Куманово | |
| — еднокреветна соба | 8.475,00 „ |
| — двокреветна соба | 7.745,00 „ |
| — трикреветна соба | 7.000,00 „ |
| 5. Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ — Прилеп | |
| — подвижни | 7.880,00 „ |
| — неподвижни | 8.680,00 „ |
| 6. Старски дом „Суе Рајдер“ — Битола | |
| — подвижни | 7.580,00 „ |
| — неподвижни | 8.290,00 „ |
| 7. Дом за доенчиња и мали деца — Битола | |
| — дете | 15.100,00 „ |
| — мајка | 2.000,00 „ |
| 8. Работна организација за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ — Скопје | 10.780,00 „ |

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9. Завод за заштита и рехабилитација на деца и младинци „Бања Банско“ — Струмица | 15.050,00 „ |
| 10. Завод за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ — Скопје | |
| — интерни | 5.560,00 „ |
| — за рехабилитација | 1.100,00 „ |
| 11. Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола | |
| — интерни | 5.515,00 „ |
| — екстерни | 2.000,00 „ |
| 12. Центар за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 Мај“ — Скопје | |
| — интерни | 5.217,00 „ |
| — екстерни | 2.000,00 „ |
| 13. Завод за рехабилитација на деца и младинци — Скопје | |
| — интерни | 5.578,00 „ |
| — екстерни | 1.585,00 „ |
| — превоз (еден автобус) | 505,00 „ |
| — превоз (два автобуси) | 1.010,00 „ |
| 14. Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ — Скопје | 7.525,00 „ |
| 15. Центар за згрижување на лесно и умерено ментално ретардирани младинци „Искра“ — Штип | |
| — интерни | 7.915,00 „ |
| — екстерни | 2.000,00 „ |

Висината на цените на услугите од став 1 на овој член е утврдена во месечен износ по корисник на услугите на одделна организација на здружен труд, а врз основа на елементите на цените на услугите утврдени во согласност со член 3 на оваа спогодба кои се искажани во посебен преглед кој е составен дел на оваа спогодба

Учесниците во спогодувањето се согласија организациите на здружениот труд од областа на социјалната заштита средствата обезбедени преку цените на услугите да ги користат исклучиво наменски според прегледот на елементите на цените на услугите од став 2 на овој член и за тоа на останатите учесници во спогодувањето да им доставуваат извештаи по истек на шест месеци, девет месеци и тековната година во рок од 15 дена

Учесниците во спогодувањето се согласија да извршат потребна корекција на цените на услугите на организациите на здружениот труд од областа на социјалната заштита, по одделни елементи, доколку во текот на 1983 година животните трошоци значително ќе пораснат над планираното ниво и со тоа се доведе во прашање редовното работење на овие организации и зачувувањето на животниот стандард на корисниците на социјалната заштита — корисници на нивните услуги“.

Член 2

Оваа спогодба е склучена на 31 мај 1983 година, а влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на точка 1 од член 1 на оваа спогодба која ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Број 08—175/1
31 мај 1983 година
Скопје

П Р Е Г Л Е Д

на елементите на цените на услугите на ОЗТ за социјална заштита

Домови за стари лица

Е л е м е н т и	„К. К. Платник“	„Суе Рајдер“	„Зафир Сајто“	Старски дом „13 Ноември“ — Скопје		
	Прилеп 90	Битола 105	Куманово 110	„Г. Петров“ зграда 140+10	Злоукани 90	Катланово 60
I. Матер. расходи	4.141	3.425	5.649	6.677	4.707	3.443
— исхрана	1.950	1.950	1.950	1.680	1.680	1.680
— мат. хигиена	70	60	184	201	129	114
— облека и обувки	113	113	113	116	74	64
— енергија	1.070	478	851	1.904	1.105	1.040
— амортизација	581	178	422	1.051	350	245
— остан. мат расх.	360	648	2.129	1.725	1.369	526
II. Закон. и договорни обврски	196	133	185	635	422	239
III. Лични доходи	3.192	3.614	3.422	9.042	5.776	3.010
IV. Средства на ре- зервата	48	58	56	145	95	38
V. Заедничка потро- шувачка	296 20 вр. (16+4)	303 24 л. (23+1)	338 22+6 нов. = 28	651	412	165
VI. Прид. за енер- гетика	44	47	51	97	62	26
Вкупно:	7.920	7.800	9.700	17.247	11.474	6.935
подвиж.	7.880	подвиж. 7.580	— 1.963	(здр.) 50%	здрав не учест.	128,4%
неподвиж.	8.660	неподвиж. 8.293	7.735	0/цен. 8.623		
	27%	еднокрв. 8.476 двокрв. 7.746 трокрв. 7.000 бр. пар. 7.890 1230/0	+ 16 лежаи			
		21.675 со 50% 19.768				

ОЗТ за социјална заштита чие финансирање
е преку социјална заштита

Е л е м е н т и	Специјален завод— Демир Капија/550 л.	Дом за доенчиња—Битола (100 л.)	Мајчин дом— 65 л.	
I Материјални расходи	4 960	6.373	4.221	
— исхрана	2.042	2.100	2.100	
— материјали за хигиена	198	292	261	
— облека и обувки	317	100	100	
— енергија 30 ⁰ / ₀	1.329	2.491	1.000	
— амортизација	266	550	110	
— останати матер. расх.	808	840	650	
II. Законски и договорни обврски	313	285	1.553	
III. Лични доходи	6.130	7.618	8.493	
VI Средства на резерва	100	143	148	
V. Заедничка потрошувачка	462	666	734	
— вработени 185		50	35	
VI. Придонес за енергетика	6	15	11	
Вкупно се:	11.971	15.100	15.160	22,1 ⁰ / ₀
— здравство	271			21,4 ⁰ / ₀
— учество на економија	340	+ Мајка 2000		мајка 2000
Вкупно	11.360	24,0		

ДОМОВИ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ ВО КОИ УЧЕСТВУВА ОБРАЗОВАНИЕ

Е л е м е н т и	„Ранка Милановиќ“ Скопје кап. 75/80	РО „25 Мај“—Скопје 80+10=90	„11 октомври“ Скопје (157)	Бања Банско Струмица (65)
I. Материјални расходи	5.346	4.859	6.260	5.690
— исхрана	3.120	3.120	3.120	3.120
— матер. за хигиена	84	84	84	101
— облека и обувки	400	400	670	500
— енергија	902	624	1.011	690
— амортизација	316	371	325	283
— останати матер. расходи	373	260	1.050	996
II. Законски и договорни обврски	227	224	650	290
III. Лични доходи	6.893	6.284	3.435	9.900
IV. Средства на резерва	110	101	55	160
V. Заедничка потрошувачка	460	463	255	830
— вработени	28	(30+1)=31	(28+2)=30	—38+3=41 вработени
VI. Прид. за енергетика	68	75	38	125
Вкупно се:	12.985	12.006	10.693	16.995 19,3 ⁰ / ₀
Учество на образование	— 5.460	— 1.225	— 1.422	— 1.945
Вкупно	7.525	10.780	9.270	15.050
	127,1 ⁰ / ₀	123 ⁰ / ₀	127,1 ⁰ / ₀	113,2 ⁰ / ₀

ОЗТ за социјална заштита во кои финансира
образование, пензиско и социјална заштита

Е л е м е н т и	„25 Мај“—Скопје 80 + 150 екст. 127 инт. + 13 екст.	„Кочо Рацин“—Битола 95 + 4 екстерни	Д-Миглар Влахов“—Скопје 95 + 4 екстерни	Завод за рехабилитација Скопје 265 (интер. 197 екст. 68)	„Искра“— Цитип 66 (45 + 21 екст)
I. Матер. расходи	4.745	3.770	5.080	3.947	4.815
— исхрана	2.340	2.286	2.286	1.898	3.375
— мат. за хигиена	84	84	97	84	84
— облека и обув.	1.460	560	1.315	891	636
— енергија	410	330	582	316	156
— амортизација	451	510	800	758	564
— ост. мат. расх					
II Законски и договор обврски	145	200	226	212	104
III. Лични доходи	6.360	6.500	6.348	5.544	2.716
IV. Сред за резерва	104	105	103	91	50
V. Заед. погрешувачка	418	502	543	490	200
— вработени	30 вработени	53 лица	43 лица	98 вработени	вр. 10
VI Прид. за енергетика	62	75	81	74	30
Вкупно.	11.834	11.152	12.381	10.358	7.915
— учество на други	6.617	—	5.638 - образов	— 5.168 образ. и	+ 4.064
				5.190	сопств приходи здружени*
Вкупно:	5.217	5.515	5.420—15,1%		образов 11.979
	интерни 5.217 екст. 2.000	интерни 5.515—21,8% екст. 2.000	интер. 5.420 + рехабил. 1.100 за деца упатени на ре- хабилитација (од насо- чено образ.)	и интерни 5.190 — 16,4% екст. 1.585 + превоз 505 за 10 месеци + превоз 1.010 за 10 месеци	инт 7.915 екст 2.000 со еден автобус со два автобуси

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 6

287.

Врз основа на член 188 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79 и 17/81) и член 7 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во СР Македонија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 38/82), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СПОРЕД ПОРАСТОТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА ВО ПРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД 1983 ГОДИНА

Член 1

Заради усогласување со порастот на номиналните лични доходи во првите шест месеци од 1983 година во однос на просечните лични доходи од 1982 година старосните, инвалидските и семејните пензии, материјалното обезбедување и привремениот надоместок дополнително се зголемуваат и тоа:

- пензиите до 7000 динари, за 8 отсто,
- од 7000 до 7500 динари, за 7 отсто,
- од 7500 до 8000 динари, за 6 отсто,
- од 8000 до 8500 динари, за 5 отсто,
- од 8500 до 9000 динари, за 4 отсто,
- од 9000 до 9500 динари, за 3 отсто,
- од 9500 до 10000 динари, за 2 отсто,
- над 10.000 динари, за 1,15 отсто.

Зголемувањето од став 1 на овој член ќе се изврши на пензиите, материјалното обезбедување и привремениот надоместок определени од пензиска основа односно од основа во која не се засметани личните доходи остварени во 1983 година.

Член 2

Вкупното зголемување на пензиите, материјалното обезбедување и привремениот надоместок според оваа одлука, заедно со зголемувањето според Одлуката за усогласување на пензиите според порастот на номиналните лични доходи во првите шест месеци од 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 21/83) од 1 јули 1983 година изнесува

- за пензиите до 7000 динари — 15 отсто,
- од 7000 до 7500 динари — 14 отсто,
- од 7500 до 8000 динари — 13 отсто,
- од 8000 до 8500 динари — 12 отсто,
- од 8500 до 9000 динари — 11 отсто,
- од 9000 до 9500 динари — 10 отсто,
- од 9500 до 10000 динари — 9 отсто и
- над 10.000 динари — 8,15 отсто.

Член 3

Како основица за определување износот на зголемувањето од член 1 на ова одлука служи износот на пензијата, материјалното обезбедување и привремениот надоместок за месец јуни 1983 година.

Член 4

Новиот износ на пензиите, материјалното обезбедување и привремениот надоместок припаѓа од 1 јули 1983 година со исплата на разликата за изминатите месеци.

Член 5

Зголемувањето според оваа одлука нема да се засмета во основата при зголемувањето на пензиите од 1 јануари 1984 година според порастот на номиналните лични доходи во 1983 година.

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 02-2591/1
13 октомври 1983 година
Скопје

Претседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

288.

Врз основа на член 28 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИИТЕ ПО 1 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА

Член 1

Најнискиот износ на пензиите што ќе се исплатуваат по 1 јули 1983 година се утврдува на 4122 динари.

Член 2

Најнискиот износ на пензиите од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии пониски од тој износ остварени пред и по 1 јули 1983 година.

Член 3

Исплатата на најнискиот износ на пензиите од член 1 на оваа одлука ќе се врши по службена должност, без донесување на писмени решенија, со пресметување на разликата за изминатите месеци по 1 јули 1983 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 02-2593/1
13 октомври 1983 година
Скопје

Претседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

289.

Врз основа на член 29 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ПО 1 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА

Член 1

Граничниот износ на најниското пензиско примање, кој служи за определување висината на додатокот на пензијата, по 1 јули 1983 година се утврдува на 7492 динари.

Член 2

На досегашните корисници на заштитен додаток односно додаток на пензијата, по службена должност, без донесување писмено решение, ќе им се пресмета разлика за изминатите месеци по 1 јули 1983 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 02-2592/1
13 октомври 1983 година
Скопје

Претседател,
д-р Тихомир Милев, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
290.

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 17 став 1 алинеја 14 од Статутот, Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за вработување, на седницата одржана на 14. X. 1983 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ НА ПРИВРЕМЕНА РАБОТА ВО СТРАНСТВО

I

Точката II од Одлуката за утврдување на основницата за пресметување и плаќање придонес за вработување за работниците на привремена работа во странство („Сл. весник на СРМ“ бр. 13/79 и 42/82), се менува и гласи:

„За пресметување и плаќање на придонесот за привремено вработените во странство се определуваат основници во постојани месечни нето износи и тоа:

1. износ од 15.100 динари месечно, за лицата со завршена висока стручна подготовка;

2. износ од 12.650 динари, за висококвалификувани работници и лица со виша стручна подготовка;

3. износ од 11.800 динари месечно, за работниците со средна стручна подготовка и квалификувани работници;

4. износ од 10.850 динари месечно, за работници со непотполна стручна подготовка и полуквалификувани (приучени) работници.

5. износ од 10.500 динари, за неквалификувани работници.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 02-891

Претседател.

18 октомври 1983 година

Илија Трпановски, с.р.

Скопје

291.

Врз основа на член 42 став 2 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 17 од Статутот на Републиката СИЗ за вработување, Собранието на Републиката СИЗ за вработување, на седницата одржана на 14. X. 1983 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗНОСОТ И ВИДОТ НА ПРИХОДИТЕ НА РАБОТНИКОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА НЕГОВОТО ПОТЕСНО СЕМЕЈСТВО, ОДНОСНО ДОМАКИНСТВО, КОИ ВЛИЈААТ НА ПРАВОТО НА ПРОДОЛЖЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК

Член 1

Со оваа одлука се утврдува износот и видот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство, односно домаќинство, кои влијаат на правото на продолжен паричен надоместок.

Член 2

Право на продолжен паричен надоместок за време на привремена невработеност работникот може да оствари ако неговите вкупни приходи и приходите на членовите на неговото потесно семејство, односно домаќинство, по основ на работен однос, во претходната календарска година не го надминуваат износот од 1.500 динари месечно по член од потесното семејство, односно домаќинство,

Во вкупни приходи, по основ на работен однос, во смисла на претходниот став, се сметаат и

1. надоместокот од личен доход исплатен според прописите на здравственото осигурување;

2. пензијата и други примања по основ на пензијското и инвалидското осигурување;

3. паричниот надоместок за време на привремена невработеност;

4. надоместокот на личен доход кога лицето се наоѓа на задолжителна работа или дозастручување,

5. детскиот додаток;

6. добивањето издршка по судски пресуди;

7. вистинскиот приход од земјоделска дејност;

8. вистинскиот доход остварен од вршење на самостојна и дополнителна стопанска и професионална дејност;

9. приходите од привремено вршење на други дејности и останати приходи (приходи од издавање стан, деловни простории, приход од земјоделие по основ на користење на земја под закуп и други приходи подложни на данок и придонес);

10. остварените приходи од привремена работа во странство.

Член 3

Како вистински приход од земјоделска дејност, во смисла на член 2 став 2 точка 8 од оваа одлука, се зема катастарскиот приход помножен со факторот кој одговара на односот на катастарскиот приход според народниот доход на индивидуалното земјоделство во СР Македонија.

Како вкупен приход од вршење на самостојна и дополнителна стопанска и професионална дејност, во смисла на член 2 став 2 точка 9 од оваа одлука, се зема основницата на данокот според која се утврдува вистинскиот доход на даночниот обврзник во тековната година.

Како приход од привремено вршење на други дејности и останати приходи, во смисла на член 2 став 2 точка 10 од оваа одлука, се зема вкупниот остварен приход утврден со договор, решение или друг акт на надлежен орган.

Кога потесното семејство, односно домаќинство, остварува приходи по основ на користење на земја под закуп, катастарскиот приход утврден за тоа земјиште претставува основ на утврдување на вистинскиот доход.

Член 4

При решавањето на правото на продолжен паричен надоместок остварениот вкупен приход од еден основ се дели на 12, а потоа на бројот на членовите на семејството.

Вкупниот месечен приход остварен по основ од работен однос во претходната година се утврдува според износите остварени за времето поминато на работа во претходната календарска година, а потоа се дели на бројот на членовите на семејството.

Член 5

Ако членот на семејството, односно домаќинството според посебни прописи биде ослободен од земјоската за плаќање на придонес од личен доход од земјоделска дејност, односно придонес од вршење на стопанска и нестопанска дејност, свие приходи при утврдувањето на правото на продолжен паричен надоместок се пресметуваат во вкупните приходи на семејството, со исклучок на ослободувањата дадени поради елементарни непогоди.

Член 6

При утврдувањето на вкупниот приход во семејството, односно домаќинството, се зема предвид и делот од личниот доход од земјоделска дејност што се остварува од сопственички дел на земјоделскиот имот односно со наследнички дел на несправена оставина кој според наследното право му припаѓа на тоа лице, без оглед на тоа дали членовите на семејството, односно домаќинството, живеат на тој имот.

Сразмерниот дел на катастарскиот приход од сопственичкиот дел на земјоделскиот имот се ут-

врдува така што целокупниот приход се дели на онолку еднакви делови колку што има членови кои го користат тој имот

Член 7

Кога членовите на потесното семејство, односно домаќинство, живеат на земјоделскиот имот на сродници (браќа, сестри, родители, посвоители, очув, маќеа, свекор и свекрва, тест и тешга, дедо, баба), за определување на вкупниот приход по член на семејството се зема сразмерниот дел на катастарскиот приход од тој имот што отпаѓа на членовите во потесното семејство во кое живеат користникот на продолжен паричен надоместок.

Сразмерниот дел од катастарскиот приход се утврдува така што целокупниот приход се дели на онолку еднакви делови колку што има сродници кои живеат на имотот.

Член 8

Кога ќе настапат промени во имотната состојба на семејството, односно домаќинството што ќе ги изменат склоностите што повлекуваат прекинување или престанок на правото на продолжен паричен надоместок, исплатата на продолжениот паричен надоместок престанува:

1. во случај на отуѓување (продажба, замена, подарок) на недвижен имот или на дел од недвижен имот, според поднесената пријава до надлежниот орган (катастар), од првиот ден на наредниот месец;

2. во случај на неприфаќање на наследство, од денот на смртта на оставителот;

3. во случај на откажување на наследство односно наследен дел од имот во корист на друг наследник, од денот на давањето на последничката изјава;

4. во случај на експропријација на имот или дел од имот, по преземањето на имотот од страна на оној во чија корист е извршена експропријација;

5. во случај на престанок или почегок на вршење на самостојна стопанска дејност или професионална дејност, од денот на бришењето од регистарот;

6. во случај на изградба на земјиште кое е обложено со катастарски приход, од денот на издавањето на градежната дозвола.

Член 9

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот и видот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство односно домаќинство кои влијаат на правото на продолжен паричен надоместок, број 02-21 од 27. II. 1979 година.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила народниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Број 02-890

17 октомври 1983 година

Скопје

Претседател
Илија Трпановски, с.р

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

292.

Врз основа на член 218 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), со примена на став 2 од член 6 од Самоуправната спогодба за утврдување писината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку републичките самоуправни интересни заедници од општествените дејности во 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), а во согласност со Собранието на Соци-

јалистичка Република Македонија, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование — Скопје, на седницата од 19. X. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС НА ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 1983 ГОДИНА

Член 1

Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници се ослободуваат од плаќањето на придонес на личен доход од работен однос на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование за месец ноември 1983 година, кој е утврден со Одлуката за утврдување стапка на придонес од личен доход од работен однос за обезбедување средства за Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование за 1983 година, број 18-623/1 од 28. XII. 1982 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 4/83.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 до 31. XI 1983 година.

Број 18-614/2

19 октомври 1983 година

Скопје

Претседател,

Диме Петрески, с.р

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

293.

Врз основа на член 4 од Општествениот договор за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјалната заштита во периодот од 1983 до 1985 година, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, на седницата одржана на 31 мај 1983 година донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука поблиску се уредува начинот, критериумите и условите за пресметување и исплатување дополнителни средства на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита (општински заедници) за остварување на основните права од социјална заштита во 1983 година.

Член 2

На општинските заедници кои не ќе можат да остварат доволно средства за обезбедување остварувањето на утврдените стандарди на основните права од социјалната заштита со примена на калкулативна стапка од 0,38% од доходот на ООЗТ од стопанството, Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита (Републичка заедница) за таа намена им обезбедува дополнителни средства на начин и под услови утврдени со оваа одлука.

Член 3

Републичката заедница им обезбедува дополнителни средства на општинските заедници врз основа на дивни искажани потреби за планираниот опфат на корисници на основни права од социјална заштита и за материјалните можности за нивно задоволување согласно член 2 на оваа одлука.

Член 4

Во согласност со член 2 и 3 на оваа одлука Републичката заедница ќе им обезбедува дополнителни средства на општинските заедници по 1/12 во вид на аванс секој месец од предвидените износи во Прегледот на планираниот број на корисници и средства за остварување на основните права од социјалната заштита по општини и планирано учество во обезбедување средства на Републичката заедница во 1983 година.

Прегледот од став 1 е составен дел на оваа одлука.

Член 5

Општинските заедници се должни обезбедените дополнителни средства од член 4 на оваа одлука да ги користат исклучиво за остварување на основните права од социјална заштита и за тоа да доставуваат периодични извештаи до Републичката заедница во рок од 15 дена по истекот на периодот.

Извештаите од став 1 на овој член треба да содржат:

— вкупен број на корисниците на основните права од социјалната заштита и одделно за секое основно право;

— вкупно средства за обезбедување на основните права од социјалната заштита и одделно за секое основно право;

— вкупно средства што ги обезбедува Општинската заедница од придонеси од доходот на основните организации на здружениот труд за обезбедување на остварувањето на основните права од социјална заштита.

Член 6

Републичката заедница ќе го следи наменското трошење на средствата доделени на општинските заедници според одредбите на оваа одлука и врз основа на извештаите од член 5 на оваа одлука ќе ја определува висината на месечниот аванс на средствата за наредниот период, а на крајот од годината ќе изврши конечна пресметка и исплата.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Број 08-168/1
31 мај 1983 година
Скопје

Претседател,
Благоја Габроски, с, р,

ПРЕГЛЕД

на планираните средства за основни права и планираното учество на РСИЗ за социјална заштита — Скопје во 1983 година

(во 000 динари)

Ред. бр.	Општина	Планиран доход за 1983 година	Планирани сред оддох. на стоп. со 0,38% ¹	Вкупно планир. средс. за основ. права во 1983 година	Додатни средства на РСИЗ за соц. заштита за 1983 година
1.	Берово	1.042.404	3.961	9.508	5.547
2.	Битола	8.260.177	31.389	20.045	—
3.	Брод Македон.	259.583	986	8.802	7.816
4.	Валандово	638.011	2.424	2.782	358
5.	Виница	562.274	2.137	6.758	4.979
6.	Гевгелија	2.682.295	10.193	4.527	—
7.	Гостивар	2.600.705	9.883	15.566	5.683
8.	Дебар	681.906	2.591	9.467	6.876
9.	Делчево	1.954.025	7.425	9.991	2.566
10.	Демир Хисар	316.405	1.202	5.153	3.951
11.	Кавадарци	2.357.319	8.958	13.623	4.665
12.	Кичево	1.220.636	4.638	15.948	11.310
13.	Кочани	3.142.052	11.940	10.017	—
14.	Кратово	1.085.740	4.126	7.913	3.787
15.	Крива Паланка	975.512	3.707	13.647	9.940
16.	Крушево	470.813	1.789	4.968	3.179
17.	Куманово	6.403.841	24.335	23.501	—
18.	Неготино	1.428.237	5.427	7.641	2.214
19.	Охрид	4.302.920	16.351	10.765	—
20.	Прилеп	5.509.150	20.935	26.889	5.954
21.	Пробиштип	1.470.706	5.589	15.539	9.950
22.	Радовиш	1.612.004	6.126	8.107	1.981
23.	Ресен	1.341.989	5.100	6.192	1.092
24.	Св. Николе	1.748.265	6.643	11.457	4.814
25.	Скопје	48.080.607	182.706	130.690	—
26.	Струга	1.834.940	6.973	11.097	4.124
27.	Струмица	3.892.899	14.793	15.673	880
28.	Тетово	5.757.419	21.878	28.136	6.258
29.	Т. Велес	4.705.872	17.882	15.578	—
30.	Штип	5.430.403	20.636	10.829	—
	Вкупно:	121.766.632		480.815	107.924

¹ Планираниот доход за 1983 година е добиен врз основа на остварениот доход од стопанството на општината за периодот од 1. I. — 30. IX. 1982 година со предвидување до крај на 1982 година и

планираниот пораст на доходот согласно Резолуцијата за политиката на остварувањето на општествениот план на Републиката за 1983 година во висина 24%.

ПРЕГЛЕД
на планираните средства и број на корисниците
за 1983 година

(во 000 динари)

	Носители		Соуживатели		Додегек за		Вкупно постој. паричн помош	Кор. Корис. во унат. ОЗТ рекаб	Сред. ства	Сместени во		Екпно се			
	Семји		Сред-		помош од					Кор.	Средст.		Кор.	Средст.	
	Корис- ници	Корис- ници	Корис- ници	Сред- ства	Корис.	Сред.									Кор.
Берово	51	1.714	67	1.768	100	1.320	34	449	5.251	23	4	3.437	16	820	9.508
Витола	130	4.368	44	1.161	92	1.214	15	198	6.941	104	2	12.233	17	871	20.045
Брод Македон.	67	2.251	79	2.085	137	1.808	10	132	6.276	16	5	2.474	1	52	8.802
Веландово	11	370	21	554	15	193	5	66	1.188	9	2	1.542	1	52	2.782
Виница	30	1.008	67	1.769	47	620	2	26	3.423	21	3	3.028	6	307	6.758
Гевгелија	57	1.915	14	369	19	251	3	40	2.576	14	1	1.798	3	154	4.527
Гостивар	64	2.150	87	2.297	173	2.281	32	422	7.153	36	12	6.773	32	1.640	15.566
Дебар	64	2.150	83	2.191	147	1.940	13	172	6.453	21	2	2.758	5	256	9.467
Делчево	16	538	149	3.933	47	620	7	92	5.183	23	15	4.803	—	—	9.991
Демир Хисар	42	1.411	29	765	33	436	2	26	2.638	18	5	2.413	2	102	5.153
Каваларци	43	1.445	127	3.353	105	1.266	23	369	6.553	45	9	6.763	6	307	13.623
Кичево	121	4.086	116	3.062	230	3.036	18	238	10.402	33	3	4.777	15	769	15.948
Кочани	20	672	100	2.640	80	1.056	15	132	4.500	39	2	5.261	3	256	10.017
Крагово	93	3.125	62	1.637	90	1.188	5	66	6.016	12	4	1.795	2	102	7.913
Кр. Паланка	70	2.352	150	3.960	150	1.980	15	198	8.490	47	4	5.003	3	154	13.647
Крушево	18	605	93	2.455	43	568	3	40	3.668	8	1	1.146	3	154	4.968
Куманово	96	3.226	115	3.036	333	4.395	14	185	10.842	91	10	10.712	38	1.947	23.501
Негоино	35	1.176	77	2.033	75	990	23	303	4.502	21	2	3.037	2	102	7.611
Охрид	86	2.890	86	2.270	88	1.162	5	66	6.388	30	3	3.967	8	410	10.765
Прялеп	150	5.040	130	3.432	195	2.574	10	132	11.178	111	18	14.686	20	1.025	26.889
Пробиштип	52	1.747	93	2.455	115	1.518	16	211	5.931	59	13	8.112	29	1.486	15.539
Радовиц	10	336	56	1.478	40	528	1	13	2.355	32	10	5.547	4	205	8.107
Ресек	38	1.277	68	1.795	40	528	18	238	3.838	14	2	2.047	6	307	6.192
Свети Николе	40	1.344	55	1.452	25	330	10	132	3.258	52	9	7.687	10	512	11.457
Скопје	639	21.470	577	15.233	1.080	14.256	26	343	51.302	560	35	74.982	86	4.405	130.690
Струга	73	2.453	115	3.036	197	2.600	5	66	8.157	20	3	2.786	3	154	11.097
Струмича	66	2.218	30	792	50	660	9	119	3.789	65	31	11.474	8	410	15.673
Тетово	205	6.888	208	5.491	450	5.940	10	132	18.451	60	6	8.916	15	769	28.136
Титов, Велес	110	3.696	66	1.742	105	1.386	23	303	7.127	56	7	7.990	9	461	15.578
Штип	58	1.949	21	554	39	515	3	106	3.124	52	5	7.449	5	256	10.829
Вкупно:	2.555	85.850	2.985	78.804	4.340	57.288	380	5.016	226.958	1.692	228	235.411	360	18.446	480.815

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТЕТОВО

294.

Врз основа на Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 58 од Статутот на Општинската самоуправа на интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 7. X. 1983, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ПЕРИОДОТ 16. IX. ДО 31. XII. 1983 ГОДИНА

I

Организациите на здружен труд за своите работници и работни луѓе кои издвојуваат придонес од бруто лични доходи на име придонес за општествена заштита на децата се ослободуваат од плаќање на овој придонес за периодот 16. IX до 31. XII 1983 година.

II

Ослободување на стапката од придонес се врши врз основа на Законот за располагање на вишоците на приходите на интересните заедници во 1983 година.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 16. IX. 1983 година.

IV

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0801—2067

7 октомври 1983 година

Тетово

Претседател,
Хамит Алиу, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕЛЧЕВО

295.

Врз основа на член 31 став 1 точка 5 од Статутот на СИЗ за општествена заштита на децата — Делчево, согласно член 1 од Законот за начинот на располагање на вишоците од приходи на буџетот и со вишоците на приходи на Самоуправната интересна заедница во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 76/82), Собранието на СИЗ за општествена заштита на децата — Делчево, на седницата одржана на 15. IX. 1983 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ (ПРЕСТАНОК) ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС КАКО ПРИХОД НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕЛЧЕВО ЗА МЕСЕЦИТЕ СЕПТЕМВРИ, ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1983 ГОДИНА

Член 1

Работните луѓе вработени во општествениот сектор, работните луѓе кои самостојно вршат земјоделска, занаетчиска или стпанска дејност и од личниот доход на работниците од самостојно вршење на нестопански дејности или услуги, се ослободуваат од плаќање од придонесите на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на општина Делчево за месеците септември, октомври, ноември и декември 1983 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на општината Делчево“.

Бр. 02—3/8 од
15 септември 1983 година
Делчево

Претседател,
М. Алексов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СТРУГА

296.

Врз основа на член 7, 14, 20 и 25 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 2 од Законот за измени на Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78), член 19, став 5 од Статутот на СИЗ на културата — Струга и член 6 од Самоуправната спогодба за здружување на средства во Републичката заедница на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 27/80), а во врска со член 7 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на општите, општествени и заеднички потреби во општината Струга за 1983 година, Собранието на СИЗ на културата — Струга, на седницата одржана на 6. X. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — СТРУГА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ВО 1983 ГОДИНА, БР. 03—59/1 ОД 12. IV. 1983 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Струга и за здружување средства во Републичката заедница на културата во 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 17/83) се вршат следните измени:

— во член 2 точка 1, бројката „0,66%“ се заменува со бројката „0,63%“.

— Во член 3, ставот 1 се менува и гласи:

„Од основот утврден во член 2 став 1 точка 1 и 2 на оваа одлука ОСИЗ на културата — Струга здружува средства во Републичката заедница на културата“.

Точките 1 и 2 на истиот став се бришат.

Ставот 2 на истиот член останува ист.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1983 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03—128/1(1)
6 октомври 1983 година
Струга

Претседател,
Ремзи Нуши, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СТРУГА

Член 2

297.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 23 став 1 точка 4 и 9 од Статутот на ОСИЗ на физичката култура — Струга и член 6 став 3 од Самоуправната спогодба за здружување средства во Републичката СИЗ на физичката култура, а во врска со член 7 од Самоуправната спогодба за утврдување на висината на средствата за финансирање на општите општествени и заеднички потреби во општината Струга за 1983 година, Собранието на СИЗ на физичката култура — Струга, на седницата одржана на 6. X. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СТРУГА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1983 ГОДИНА, БР. 03—76 ОД 21. IV. 1983 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на физичката култура — Струга и за здружување средства во Републичката заедница на физичката култура во 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 17/83), се вршат следните измени:

— Во член 2 точка 1) бројката „0,50%“ се заменува со бројката „0,47%“.

— Во член 3 ставот 1 се менува и гласи:

„Од основот утврден во член 2 став 1 точка 1 и 2 на оваа одлука ОСИЗ на физичката култура — Струга здружува средства во Републичката СИЗ на физичката култура“.

Точките 1 и 2 на истиот став се бришат.

Ставот 2 на истиот член останува ист.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1983 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03—146/2(1)

6 октомври 1983 година

Струга

Претседател,

Александар Целески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

298.

Врз основа на член 59 став 1 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 9 и 30 од Правилникот за условите и начинот на остварување правата од здравственото осигурување на работниците и земјоделците и член 204 точка 19 од Статутот на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница, на заедничка седница на трите собори, одржана на 6. X. 1983 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПО ИЗБОР ОД ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука се одредуваат условите и начинот на користењето на здравствената заштита на осигурените лица по избор, како и висината на учеството во трошоците.

Осигурените лица имаат право да користат здравствена заштита на товар на средствата на Заедницата на здравството и здравственото осигурување во најблиската здравствена работна организација од подрачјето на Заедницата, со која Заедницата има склучено договор за начинот и редот на обезбедувањето здравствена заштита на осигурените лица.

Член 3

Ако осигуреното лице не сака да се лекува во најблиската здравствена работна организација, како што е регулирано во претходниот член, туку бара да биде упатено во некоја друга здравствена работна организација, во тој случај дава изјава пред Стручната служба на Заедницата со која изјавува каде да биде упатено на лекување.

Член 4

Со давањето на изјавата за избор на лекување, осигуреното лице се обврзува дека разликата во цената на лекувањето што ќе се појави меѓу најблиската здравствена работна организација кај што осигуреното лице требало да се лекува и избраната односно бараната здравствена работна организација, ќе ја надомести на фондот за здравственото осигурување.

Истовремено, со давањето на изјавата, осигуреното лице вложува средства во вид на аванс во износ од 5.000,00 динари, кои средства се депонираат и стојат сè до крајната пресметка.

Член 5

Врз основа на дадената изјава од осигуреното лице, надлежниот лекар ќе издаде упат за лекување на осигуреното лице до избраната односно бараната здравствена работна организација.

На издадениот упат за лекување, на задната страна на упатот на двата дела, лекарот ќе го стави текстот: „осигуреното лице се упатува по избор на дадената изјава пред Заедницата под број и датум“.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за учество на осигурените лица во трошоците при користењето на здравствената заштита по избор од осигурените лица надвор од подрачјето на Заедницата, бр. 02—1315/1 од 25 декември 1981 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 октомври 1983 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02—718/1

6 октомври 1983 година

Струмица

Претседател,

Горѓи Гидалов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КАВАДАРЦИ

299.

Врз основа на член 116 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), единствените критериуми за учеството на користењето на здравствената заштита во цената на одделни видови здравствени услуги, при набавката на ортопедски помагала, протетички средства и лекови утврдени со Одлуката бр. 0606—1207/1 од 6. VII. 1983 година на РСИЗ — Скопје и член 39 од Статутот на Општинската заедница, Собранието на заедницата, на заедничката седница на двата собори, одржана на 30. IX. 1983 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат видовите на здравствените услуги при чие користење осигурените лица на Општинската заедница задолжително учествуваат во поднесувањето на трошоците, како и висината на тоа учество.

Член 2

Осигурените лица на Општинската заедница, врз основа на Законот за здравствена заштита, единствените критериуми за учество на корисниците на здравствена заштита во цената на одделни видови здравствени услуги, при набавка на ортопедски помагала, протетички средства и лекови и Статутот на Општинската заедница ќе учествуваат во трошоците при користење на здравствена заштита во висина што се утврдува за следните видови на здравствени услуги:

1. За издаден лек по еден рецепт, освен за оние лекови за чија примена е потребно непосредна интервенција на стручен медицински работник, 20,00 динари;
2. здравствени услуги пружени со цел за естетска корекција на одделни органи и делови на телото, носот, ушните школки, лицето, дојките, операција на брадавица и слично, освен кога корекциите се потребни за премавнување на функционални пречки со 50% од цената на услугата;
3. абортуси за кои не постои апсолутна медицинска индикација, 50% од цената на услугата;
4. чевли со протези, 40% од цената на чевлите;
5. ортопедски чевли, 50% од цената на ортопедските чевли;
6. ракавици, 40% од цената на ракавиците;
7. сите видови чорапи, освен на осигурените лица од женскиот пол кога носат протези на долните екстремитети, 50% од цената на гумениот чорап;
8. затеги, суспензориуми и појаси, 50% од нивната цена;
9. корсети и мидери, 50% од цената;
10. ортопедски влошки, 50% од цената;
11. кожни капи, 50% од цената;
12. очила, 50% од цената;
13. слушни помагала, 20% од цената;
14. привремена и имедијална протеза, 50% од цената;
15. забнопротетички средства, 20% од цената на тие средства;
16. вештачка дојка без медицинска индикација, 50% од цената;
17. перика со одобрение на здравствена комисија, 60% од цената;
18. преглед без упат кај специјалисти кога по оценка на лекарот услугата не е неопходна, 100% од цената за прегледот.

Член 3

Од партиципацијата се ослободуваат задолжителните видови на здравствена заштита и тоа:

— целосна здравствена заштита на децата и младинците до 20 годишна возраст и на лицата над 65 годишна возраст, освен за лековите.

Децата до 6 годишна возраст се ослободуваат и за лековите;

— целосна здравствена заштита на лицата над 20 годишна возраст на кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување ќе им се утврди загубување на работната способност, се додека трае таквата неспособност, освен за лековите;

— откривање, спречување и лекување на разните заболувања што подлежат на задолжително пријавување, освен за лековите;

— здравствена заштита на жените во врска со бременоста, породувањето, мајчинството, контрацепцијата и активностите и мерките за планирање на семејството, освен за лековите;

— здравствена заштита на училишната младина и студентите до 26 односно 27 годишна возраст и тоа преку: систематски прегледи и имунизација, заштита и лекување на забите и устата, протетички и рехабилитациони мерки кај оштетувањето и абнормалитетите на видот и слухот и кај ортопедските абнормалности и деформациите, освен за лековите;

— уживателите на пензија со заштитен додаток и членовите на нивните потесни семејства кои тие ги издржуваат, освен за лековите;

— инвалиди на трудот од II и III категорија кои чекаат на вработување, односно кои се наоѓаат на професионална рехабилитација, доколку материјалното обезбедување, односно привременото надоместок што го примаат не го надминува износот на загарантираниот личен доход, освен за лековите;

— учесниците во НОВ и НОДЕМ, воените инвалиди и мирновременските воени инвалиди, освен за лековите;

— лицата кои се заболени од заболувања со поголемо социјално — медицинско значење поради кои имаат потреба од почесто користење на здравствена заштита — бубрежни заболувања што се третираат со хронична дијализа, лекување на алкохоличари и наркомани, ревматска треска, малигни заболувања, шеќерна болест, прогресивна мускулна дистрофија и хемофилија;

— неа и лекување на душевни болни кои поради природата и состојбата на болеста можат да го загорзат својот живот и животот на другите лица или да ги оштетат материјалните добра;

— корисниците на постојана социјална помош и членовите на нивните потесни семејства кои тие ги издржуваат;

— користење на здравствена заштита како последица на несреќа на работа и професионални заболувања;

— невработените лица се ослободуваат и за лековите.

Член 4

Апсолутно одредениот износ на партиципацијата за лековите се валоризира во почетокот на секоја календарска година во согласност со просечното зголемување на цената на лекот.

Член 5

Корисниците партиципацијата ја плаќаат на здравствената организација која ја пружа здравствената услуга односно на аптеката која го издава лекот и тоа според самоуправниот акт на онаа општинска заедница за здравствена заштита на чие подрачје се наоѓа здравствената организација која пружа здравствена услуга, односно аптеката која го издава лекот.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 5. VIII. 1983 година за лековите, а задругите видови здравствени услуги од 1. X. 1983 година, и ќе ја објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-555/1
30 септември 1983 година
Касадарци

Претседател.
Костадин Манчев, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РАДОВИШ
300.**

Врз основа на член 82 од Статутот на ОСИЗ на културата — Радовиш, Собранието на Заедницата, на редовната седница одржана на 28. IX. 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС
НА СИЗ НА КУЛТУРАТА ОД СТОПАНСТВОТО И
НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД 1. X. ДО
31. XII. 1983 ГОДИНА****Член 1**

Се донесува одлука за ослободување од плаќање придонес од страна на стопанските и нестопанските организации кој доаѓа како приход на ОСИЗ на културата и Републичката заедница на културата — Скопје и тоа:

— од доходот на стопанството — 0,50%;

— од бруто личен доход на нестопански организации — 0,50%.

Член 2

Организациите се ослободуваат од плаќање на придонес за периодот од 1. X. 1983 до 31. XII. 1983 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. X. 1983 година до 31. XII. 1983 година.

Бр. 02—91

28 септември 1983 година

Радовиш

Претседател,
Столе Трајанов, с. р.

**ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ****301.**

Врз основа на точка 1 на член 73 и член 153 до 157 од Статутот на Македонската академија на науките и уметностите („Службен весник на СРМ“ бр. 30/78), Собранието на Македонската академија на науките и уметностите, на седницата одржана на 31 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА МАКЕДОНСКАТА
АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ****Член 1**

Член 87 од Статутот на Македонската академија на науките и уметностите се менува и гласи: „Претседателот, потпретседателот, односно потпретседателите и секретарот на Академијата, како и избраните членови на Претседателството на Академијата можат да бидат избирани во Претседателството на Академијата најмногу двапати едноподо друго“.

Член 2

Став 3 на член 96 од Статутот се менува и гласи: „Член на одделение не може да биде избран за секретар на одделението повеќе од двапати едноподо друго“.

Член 3

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување.

Бр. 01-59/17
Скопје

Претседател на Академијата,
акад. Михаило Апостолски, с. р.

Обласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ**

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Ибадет Шакировска од Скопје, ул. „Виетнамска“ бр. 8/1, против тужениот Ариф Шакировски од Скопје, а сега со непознатата адреса на живеење

Се повикува тужениот Ариф Шакировски да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно судот по службена должност ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и ќе го застапува пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XII П. бр. 2703/83. (114)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје заведен е спор по правната работа на тужителката Благојка Јовановска од с. Стајковци, скопско, против тужениот Стојан Милосковски од Скопје, ул. „Сречко Пужаљка“ бр. 88-б, населба Маџари, а сега во Австралија со непознатата адреса, за утврдување. Вредност на спорот неопределена.

Се поканува тужениот Стојан Милосковски во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во судот или да ја соопшти сегашната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател, во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите на тужениот по предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, X. П. бр. 2647/83.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за штета по тужбата на тужителот ЗИК „Тетово“, ООЗТ „Полог“ — Тетово, против тужениот Селими Селман од с. Требош, а сега на привремена работа во СР Германија, со непознатата адреса. Вредност на спорот 34.321,00 динари.

Се повикува тужениот Селими Селман од с. Требош, сега на привремена работа во СР Германија, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во овој суд или да одреди свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1066/83.

Пред овој суд се води граѓанска парница од тужителот Зендели Шабан од с. Челопек, против тужениот Османи Миџаит од с. Челопек, а сега на привремена работа во Германија, со непознатата адреса.

Се поканува тужениот Османи Миџаит од с. Челопек да се јави во судот или кој ја знае неговата адреса да ја соопшти. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси, а согласно член 86 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 758/83.

**Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:**

Воена книшка, издадена во Вировитица на име Никола Крстевски, с. Челопек, Тетово. (2913)

Царински список по декларација увоз-извоз бр. 897 од 26. IV. 1983 год., издаден во Царинарница — Скопје на име Добре Горгиевски, Скопје. (7215)

Список за царинска декларација на име Љупчо Ангеловски, ул. „Партизанска“ бр. 85/4, Битола.

С Д Ж И Н А

Страна

601

602

602

602

603

603

603

606

606

607

Општествени договори и
самоуправни спогодби

607

609

610

610

611

Општи акти на самоуправните
интересни заедници

615

615

615

290.

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на основницата за пресметување и плаќање придонес за вработување за работниците на привремена работа во странство — — — — 616

291.

Одлука за износот и видот на приходите на работникот и членовите на неговото потесно семејство, односно домаќинство, кои влијаат на правото на продолжен паричен надоместок — — — — 616

292.

Одлука за ослободување на организациите на здружениот труд и самоуправните организации и заедници од плаќање на придонес на личен доход од работен однос на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование — Скопје за месец ноември 1983 година 617

293.

Одлука за начинот, критериумите и условите на обезбедување дополнителни средства на ОСИЗ за социјална заштита за остварување на основните права од социјална заштита во 1983 година — — — — 617

ТЕТОВО

294.

Одлука за ослободување од плаќање на придонес за општествена заштита на децата за периодот од 16. IX. до 31. XII. 1983 година — — — — 620

ДЕЛЧЕВО

295.

Одлука за ослободување (престанок) од плаќање на придонес како приход на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Делчево за месеците септември, октомври, ноември и декември 1983 година 620

СТРУГА

296.

Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на придонесите на ОСИЗ на културата — Струга и за здружување средства во Републичката заедница на културата во 1983 година, бр. 03-59/1 од 12. IV. 1983 година — — — — 620

297.

Одлука за изменување на Одлуката за утврдување стапките на придонеси на ОСИЗ на физичката култура — Струга и за здружување средства во Републичката СИЗ на физичката култура во 1983 година, бр. 03-76 од 21. IV. 1983 година 621

СТРУМИЦА

298.

Одлука за учество на осигурените лица во трошоците при користењето на здравствена заштита по избор од осигурениците на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица — — 621

КАВАДАРЦИ

299.

Одлука за учество на осигурените лица во трошоците при користење на здравствена заштита — — — — 622

РАДОВИШ

300.

Одлука за ослободување од плаќање придонес на СИЗ на културата од стопанството и нестопанските организации од 1. X. до 31. XII. 1983 година — — — — 623

Општи акти на самоуправните
организации

301.

Одлука за измена на статутот на Македонската академија на науките и уметностите — — — — 623